

"Неблагодарно е во јуни да договараме заеднички агенди на Владата и на Собранието, или Вие да кажувате што треба да прави Собранието. Многу благодарно и конструктивно ќе биде да кажете што Владата како еден од носителите на надворешната политика ќе го направи во следниот период и во тој контекст да ги конвергираме активностите и на Собранието и на Владата", му порача Игор Ивановски на министерот Милошоски, кој предложи: "Нашите парламентарци да се среќаваат со свои колеги од парламентите на земјите кои се членки на НАТО, за да може она што досега го постигнала Македонија и на чие постигнување работи, да го претстават на најдобар можен начин".

Сепак, едногласно усвоената декларација на независниот пратеник Горѓи Оровчанец со која се бара поддршка за прием на Македонија во НАТО, покажа дека во Собранието понекогаш државните имаат предност пред партиските интереси.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



**ПОТРЕБНИ СЕ КОНКРЕТНИ, А НЕ НАШМИНКАНИ РЕЗУЛТАТИ**

# ДАЛИ ВО ОХРИД КА ДОЗВОЛИМЕ ДА СТА

полни дека парламентите, иако не се тоа оние кои конкретно одлучуваат во однос на нашата апликација за НАТО, сепак се тие кои треба да ја ратификуваат нашата покана, за која веруваме дека ќе ја добиеме.

Но, пред сè, кога се во прашање стратешките интереси на државата, нашите законодавци ќе треба да научат да ја остават настрана политичката припадност. Засега тоа им оди некако тешко.

## ФАРСА

Министерот Милошоски порача дека во овој период МНР би имало голема поддршка доколку парламентарните делегации, особено членовите на Комисијата за одбрана и за надворешна политика се поприсутни кај своите колеги од соодветните комисии во земјите-членки на НАТО Алијансата. Истовремено, овие комисии треба да испратат и покани до одредени свои колеги од овие земји да бидат наши гости. Но, ќе треба особено да се сконцентрираме на оние земји со кои досега на парламентарно ниво можеби од оправдани причини имало некое запоставување на односите.

"Есенскиот период ќе биде клучен за сите земји-членки да застанат на линијата на активните поддржувачи на РМ. Би било препорачливо членовите на комисиите за надворешна политика, заедно со членовите на комисиите на Албанија и на Хрватска, да испратат заедничко писмо до своите колеги во Нор-

"Пратеничките групи да престанат да иницираат законски проекти како, на пример, наградата '23 Октомври' и сл. кои доведуваат до конфликти и конфронтации. Ние треба да ги продадеме нашите успеси, а за да ги продадеме треба да ги направиме. Такви успеси и досега имаше. Во овој момент нашата работа е како оние проблематични точки, кои девет месеци стојат, а на кои нè потсетуваат нашите партнери во Алијансата, конечно да ги затвориме, односно заеднички треба да работат Владата и Собранието. Верувам дека некои неправилности за кои постојат информации во јавноста, во начините на лобирање на македонскиот пат кон НАТО, кои се случуваат во моментот, ќе останат само шпекулации и на некоја друга седница ќе можеме да разговараме конкретно со датуми за нешто да реализираме", изјави Игор Ивановски.

вешка, Данска, Франција, Холандија и во останатите земји-членки на НАТО каде ќе им го објаснат националниот приоритет и постигнувањата на РМ за членство во Алијансата, а истовремено да побараат и нивна поактивна отворена поддршка на парламентарно ниво,

Сите се согласуваме за едно - Република Македонија треба да стане членка на НАТО. Но, досега не покажавме некоја позначајна стратегија во однос на нашето лобирање за влез во Алијансата. Дали периодот кој ни остана до наредниот Самит во Букурешт е доволен за нашиот ангажман на ова поле? Дали досега не знаевме или не сакавме да ги најдеме механизмите за нашето лобирање? Колку предложената стратегија од страна на министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, за зачестени контакти на македонските со парламентарците на земјите-членки на НАТО, ќе ги дадат очекуваните резултати? Ќе можат ли нашите народни избраници на соодветен начин да го претстават она што Македонија го постигнала досега, но и она на чие постигнување сè уште работи.

"Важен е личниот контакт и капитал на таа релација", рече министерот и до-

# О ИНТЕГРИРАЊЕ ПРЕД ПРЕТСТОЈНИОТ САМИТ

односно свое залагање пред нивните влади. Ваква иницијатива би сакал да покренеме и на ниво на претседатели на парламенти на земјите-членки на НАТО, при што уште еднаш ќе ја демонстрираме, не само решеноста на Владата, туку и поддршката од законодавниот дом како најважно тело во државата, при што ќе се зацврсти угледот и нашата апликација за членство во НАТО", порача Милошоски.

Сепак, оваа негова иницијатива не наиде на одобрение кај потпретседателот на СДСМ, Игор Ивановски, кој на ваквата идеја одговори:

"Ако мислите да водите сериозна дебата, не треба да правите фарса од целата оваа работа или, пак, да правите драма. Очекував многу повеќе од министрот за надворешни работи, бидејќи сметав дека по едни добри, сериозни и охрабрувачки пораки од страна на американскиот претседател при посета-

мандати да работи на реализација на сите стратешки цели на РМ, а тоа е членство во НАТО Алијансата и во ЕУ. Токму затоа сметам дека е малку неблагодарно во јуни да договараме заеднички агенди на Владата и на Собранието, или Вие да кажувате што треба да прави Собранието. Многу благодарно и конструктивно ќе биде да кажете што Владата, како еден од носителите на надворешната политика, ќе направи во следниот период и во тој контекст да ги конвергираме активностите и на Собранието и на Владата".

Ивановски се осврна и на политичките услови во однос на НАТО интегрирањето.

"Сосема ја разбираам потребата сите во рамките на своите ангажмани да лобираат и да работат за влез на РМ во НАТО, но за да лобирате треба да соопштите резултати и тоа оние резултати кои од нас се бараат. Во овој момент ќе

неправилности за кои постојат информации во јавноста, во начините на лобирање на македонскиот пат кон НАТО, кои се случуваат во овој момент, ќе останат само шпекулации и на некоја друга седница ќе можеме да разговараме конкретно со датоми за нешто да реализираме. Жалам што владиниот комитет за НАТО, кој го предводи Груевски, не е свикан".

За разлика од него, Павле Трајанов од Демократски сојуз побара да биде изработен потсетник со правила и права за поцелосна информираност на пратениците, кои ќе остваруваат контакти со колегите од странство.

"Прашањето за евроатлантските интеграции - порача Трајанов - треба да се стави над партиските интереси".

Александар Николоски од владејачката ВМРО-ДПМНЕ, пак, ја обвини опозицијата дека е кочничар на многу процеси.

## ПОДДРШКА

Кога станува збор за нашето НАТО интегрирање, дилемата е доколку ни дадат покана под кое име ќе влеземе во Алијансата. Грците се најголеми противници во однос на нашето уставно име.

"Грчката надворешна политика нема дилеми во однос на прашањето за Скопје, нема шанси ФИРОМ да биде примена во НАТО под уставно име. Скопје не ја почитува времената спогодба, не е подготвено за компромис и води неконзистентна политика, не планираме да ги повторуваме грешките од минатото и да попуштаме за ова прашање", изјави шефицата на грчката дипломатија, Дора Бакојани.

И наместо нашите "државници" да поведат засилена кампања дека нема отстапување од уставното име, за жал, ние сè уште не знаеме под кое име ќе бидеме претставени на безбедносниот форум на Евроатлантскиот партнерски совет, кој на 28 и 29 јуни ќе се одржи во Охрид. Дали сами ќе дозволиме на своја територија да бидеме претставени како ФИРОМ? На неодамнешниот брифинг во МНР беше потенцирано дека името кое ќе го пишува на таблата пред учесниците, како и во документите и во програмата за Форумот, сè уште не е договорено.

"Ако одиме според тоа дека сме прифатиле да не ослонуваат со референцата, како што сме примени и во ООН, тогаш се знаат правилата. Сепак, мораме да правиме разлика кога ќе се влезе во салата во која се одржува Форумот, тоа веќе е НАТО, а не Македонија".

За потсетување, во ноември 2005 година на Вториот форум на министрите за здравство на Југоисточна Европа, кој се одржа во Скопје, пред учесниците од нашата земја не стоеше името, туку пишуваше - земја домаќин, а во програмата и во официјалните документи земјата беше ослонена со референцата ПЈРМ.

# КО "ФИРОМЦИ" ЌЕ НЕМЕ "НАТОВЦИ"?



**АНТонио МИЛОШОСКИ:**  
ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ДА  
ГИ ЗАСИЛАТ КОНТАКТИТЕ  
СО СВОИТЕ КОЛЕГИ ОД  
АЛИЈАНСАТА

та на Тирана, дека ќе разговараме за нешто конкретно. Она на што Вие апелирате подразбира ефектуирање на оној консензус, кој во континуитет од 1990-1991 година постои и мислам дека е обврска на секој пратеник и во претходниот и во сегашниот и во сите идни

биде многу подобро и за ова Собрание и за оваа Влада да ги затвориме политичките прашања, кои благодарение на едни или на други политики сè уште се отворени. Верувам, господине Милошоски, дека кога одите во странство на потсетниците на другите ваши колеги стои прашањето - кога и во каква форма ќе се донесе законот за јавни обвинители, кога ќе се конституира државниот судски совет и останати крупни прашања и дали е точно дека во Армијата и во Министерството за одбрана се случуваат одредени ситуации кои го нарушуваат добриот кредибилитет во тие реформи. Работејќи на овие прашања сметам дека ќе ги дадеме и главните одговори, бидејќи сè останато ќе биде спроведување на шминка без резултат. Во овој момент Владата, како основен и доминантен предлагач на законите во РМ, треба да престане да го снабдува Собранието со небитни, несуштински, неприоритетни законски проекти од еден или од друг карактер. Пратеничките групи да престанат да иницираат законски проекти како, на пример, наградата '23 Октомври' и сл., кои доведуваат до конфликти и конфронтации. Ние треба да ги продадеме нашите успеси, а за да ги продадеме треба да ги направиме. Такви успеси и досега имаше. Во моментот наша работа е како оние проблематични точки, кои девет месеци стојат, а на кои не потсетуваат нашите партнери во Алијансата, конечно да ги затвориме, односно заеднички треба да работат Владата и Собранието. Верувам дека некои